

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 84

30 март 2020, понеделник

година LXXVI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1287. Уредба со законска сила за роковите во судските постапки за време на вонредната состојба и постапувањето на судовите и јавните обвинителства.....	2	1292. Уредба со законска сила за примена на Законот за железничкиот систем за време на вонредна состојба	5
1288. Уредба со законска сила за примена на Законот за локалната самоуправа за време на вонредна состојба ..	3	1293. Уредба со законска сила за примена на Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ за време на вонредна состојба	6
1289. Уредба со законска сила за примена на Законот за ученичкиот стандард за време на вонредна состојба...	3	1294. Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година	7
1290. Уредба со законска сила за примена на Законот за студентскиот стандард за време на вонредна состојба...	4	1295. Програма за дополнување на програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година	7
1291. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита за време на вонредна состојба	4	Огласен дел	1-8

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1287.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА РОКОВИТЕ ВО СУДСКИТЕ ПОСТАПКИ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНАТА СОСТОЈБА И ПОСТАПУВАЊЕТО НА СУДОВИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛСТВА

Член 1

Законските и преклузивните рокови за поднесување на тужба во парнична постапка, приватна тужба во кривична постапка, предлог за кривично гонење, предлог за поведување на вонпарнична постапка, поднесување на барање за присилно извршување, постапка за обезбедување на побарувањата, тужба за поведување управен спор, иницирање на постапка пред Уставен суд или иницирање и поведување на друга судска постапка, престануваат да течат во моментот на стапување во сила на оваа уредба се до престанување на вонредната состојба.

Член 2

Законските и преклузивните рокови за изјавување на правни лекови, правни средства или за преземање процесни дејствија во постапките од член 1, престануваат да течат од денот на стапување во сила на оваа уредба, па се до завршување на вонредната состојба.

Во кривичните и прекршочните постапки, роковите за изјавување на жалба или приговор на одлуките со кои постапката завршува, како и за изјавување на вонредните правни лекови, престануваат да течат од денот на стапување во сила на оваа уредба, па се до завршување на вонредната состојба.

Роковите за застарување за кривично гонење, поведување и водење на прекршочна постапка, за извршување на кривичните и прекршочните санкции престануваат да течат од денот на стапување во сила на оваа уредба, па се до завршување на вонредната состојба.

Издавањето на упатните акти за изречена казна затвор до три години се одложува до 1 септември 2020 година, освен за предмети каде што постои опасност за застарување на извршување на казната.

Член 3

На судиите–поротници на кои мандатот им истекува за време на траење на вонредната состојба, по сила на оваа уредба, мандатот им се продолжува се до завршување на постапката по судскиот предмет.

Член 4

Доколку некој суд или негово одделение, заради преземени мерки за спречување на ширење на вирусот КОВИД-19 (изолација на судии и сл.), не може да постапува по итни предмети, Судскиот совет ќе определи да постапува друг стварно надлежен суд од ист степен.

Судскиот совет може да донесе одлука и да пропише начин за одржување на расправи и преземање на сите други дејствија на постапката со користење на електронски технички средства кои обезбедуваат двонасочна комуникација без заедничко физичко присуство на учесниците во постапката.

Член 5

Судовите во Република Северна Македонија, се должни при постапувањето, закажувањето и одржувањето на расправите да се придржуваат на одлуките на Судскиот совет на Република Северна Македонија, за постапување на судовите во Република Северна Македонија во услови на зголемена опасност од вирусот КОВИД-19.

Се задолжуваат јавните обвинители извршувањето на функцијата на јавното обвинителство да ја организираат и извршуваат согласно Задолжителните упатства на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, донесени во врска со вирусот КОВИД-19.

Член 6

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2568/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1288.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија на седница одржана на 27 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За продолжување на рокот за донесување на буџетот и годишната сметка на буџетот на општината, за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Рокот за донесување на буџетот и годишната сметка на буџетот на општината утврден во член 75 став 1 точка 4 од Законот за локалната самоуправа, се одложува за време на траење на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2588/1
27 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1289.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин) во ученичките домови за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Во ученичките домови може да се остваруваат активности на сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин) за време на траење на вонредната состојба.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2631/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1290.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА**СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), ќе се применува за време на траење на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За ослободување од партиципирање во цената за сместување и исхрана, како и за сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин) во студентските домови за време на траење на вонредната состојба се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

За време на траење на вонредната состојба студентите кои се сместени во државен студентски дом или во приватен студентски дом се ослободени од партиципирање во цената за сместување и исхрана.

Член 3

Во студентските домови може да се остваруваат активности на сместување на лица на кои им е определена мерката строга изолација (карантин) за време на траење на вонредната состојба.

Член 4

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2632/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1291.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА**

Член 1

Во Уредбата со законска сила за примена на Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.76/20), во член 1, во ставот 2 по зборот „COVID-19“ се додаваат зборовите „и здравствени услуги за детекција на Коронавирус COVID-19, со PCR метода на земен материјал назофарингеален и орофарингеален брис и бронхоалвеоларен лават, во микробиолошка лабораторија,“.

Член 2

Во членот 2, по ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Приватните здравствени установи надвор од мрежата на здравствени установи кои укажуваат здравствени услуги за детекција на Коронавирус COVID-19, со PCR метода на земен материјал назофарингеален и орофарингеален брис и бронхоалвеоларен лават, во микробиолошка лабораторија, ќе ја вршат оваа услуга во мрежата на здравствени установи.“

Во ставот 2 кој станува став 3, зборовите „став 1“ се заменуваат со зборовите „ставовите 1 и 2“.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2636/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1292.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16, 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СИСТЕМ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за железничкиот систем („Службен весник на Република Македонија“ бр.48/10, 23/11, 80/12, 155/12, 163/13, 42/14, 130/14, 152/15, 31/16, 178/16 и 64/18) ќе се применува за време на траење на вонредната состојба доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку определено.

За вршењето на железничкиот превоз на патници во Република Северна Македонија, одржувањето на железничката инфраструктура, како и за начинот на ком-

пензирање на трошоците за транспортните услуги за превоз на патници, неостварениот приход на превозникот и неостварениот приход на управителот на железничката инфраструктура за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите на оваа уредба со законска сила.

Член 2

Железничкиот превоз на патници, за време на траење на вонредна состојба го извршува Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје.

Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија, како управител на железничката инфраструктура, за време на траење на вонредна состојба ги обезбедува услугите потребни за движење на возовите по целата територија на Република Северна Македонија.

Компензирање на трошоците за вршење на железнички превоз на патници на територијата на Република Северна Македонија, кои опфаќаат исплата на надоместок за користење на железничката инфраструктура, одржување, енергија, фиксни трошоци, како и надоместување на неостварениот приход од продажба на билети на превозникот од став 1 на овој член за оние патнички возови кои се укинати за време на траење на вонредната состојба, се врши врз основа на пресметки утврдени во договор случен помеѓу превозникот од став 1 на овој член и Владата на Република Северна Македонија.

Надоместување на неостварениот приход по основ на надоместок за користење на железничката инфраструктура на управителот на железничката инфраструктура од став 2 на овој член за оние патнички возови кои се укинати за време на траење на вонредната состојба, се врши врз основа на пресметки утврдени во договор склучен помеѓу управителот на железничката инфраструктура и Владата на Република Северна Македонија.

Договорот за компензирање на трошоците за време на траење на вонредната состојба, како и регулирање на исплата на неостварениот приход од продажба на билети за оние патнички возови кои се укинати за време на траење на вонредната состојба од став 3 на овој член, во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за транспорт и

врски и директорот на Железници на Република Северна Македонија Транспорт АД – Скопје, во рок од три дена од влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

Договорот за регулирање на исплата на неостварениот приход по основ на надоместок за користење на железничката инфраструктура, за оние патнички возови кои се укинати за време на траење на вонредната состојба од став 4 на овој член, во име на Владата на Република Северна Македонија ќе го склучи министерот за транспорт и врски и директорот на Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија, во рок од три дена од влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила.

Член 3

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2637/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1293.

Врз основа на член 126 став 1 од Уставот на Република Северна Македонија и член 36 став 1 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15, 142/16 и 140/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 98/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

УРЕДБА

СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРОПИСИ И АКТИ ВО „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА

Член 1

Законот за објавување на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Македонија“ („Службен весник на Република Македонија“ бр.

56/99 и 43/02), ќе се применува за време на траењето на вонредната состојба, доколку со оваа уредба со законска сила не е поинаку уредено.

За начинот на издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи и акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“, за време на траење на вонредната состојба, се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Член 2

Издавањето на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ и објавувањето на законите и другите прописи, акти во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на траењето на вонредната состојба се врши само во електронска форма.

Член 3

Денот на издавање на поединечниот број на „Службен весник на Република Северна Македонија“ е датумот кој е означен на електронското издание на „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Член 4

За време на траењето на вонредната состојба Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија овозможува бесплатен електронски пристап до објавените уредби со законска сила во „Службен весник на Република Северна Македонија“ за време на траењето на вонредната состојба, за што ја известува јавноста преку својата веб страница и националниот радиодифузен сервис.

Претплатниците на службеното гласило „Службен весник на Република Северна Македонија“ кои имаат склучено договор со Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, до денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, продолжуваат да ги вршат своите обврски согласно склучените договори.

Обврските на Јавното претпријатие Службен весник на Република Северна Македонија, кои произлегуваат од склучените договори до денот на влегувањето во сила на оваа уредба со законска сила, се остваруваат согласно оваа уредба со законска сила.

Член 5

Оваа уредба со законска сила влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2638/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1294.

Врз основа на член 7 од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО УЧЕНИЧКИОТ СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во ученичкиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот 1. по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„По исклучок од став 6 на делот 1., за време на траењето на вонредната состојба месечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, за еден ученик од средното образование е 3.750 денари, според бројот на ученици сместени во ученичкиот дом заклучно со месец март 2020 година, а ќе се исплаќа за 12 месеци.“

Ставовите 7, 8, 9, 10 и 11 стануваат ставови 8, 9, 10, 11 и 12.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2652/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1295.

Врз основа на член 8 од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ број 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18, 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19) и член 40 став 3 од Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 265/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 30 март 2020 година донесе

ПРОГРАМА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ДЕЈНОСТА ВО СТУДЕНТСКИОТ СТАНДАРД ЗА 2020 ГОДИНА

1. Во Програмата за остварување и развој на дејноста во студентскиот стандард за 2020 година („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 277/19), во делот 1. по ставот 6 се додава нов став 7, кој гласи:

„По исклучок од став 6 на дел 1., за време на траењето на вонредната состојба месечната цена за сместување и исхрана, која што ја плаќа Министерството за образование и наука, за еден студент е 3.410 денари, според бројот на студенти сместени во студентскиот дом заклучно со месец март 2020 година, и тоа за сите категории на студенти, а ќе се исплаќа за 12 месеци.“

Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 44-2653/1
30 март 2020 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200,00 денари.
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2020084